

Програмата за стипендирање на **Талент бизнис инкубаторот СТЕП-АП** е наменета за млади бизнис таленти и има цел да обезбеди развој на нивните деловни вештини и нивна интеграција кај своите идни работодавачи.

Во насока на развој и унапредување на вештините потребни на компаниите во брзорастечкиот ИКТ (информациски и комуникациски технологии) сектор и во соработка со едни од најуспешните и најиновативните компании во Македонија втора година по ред објавуваме

## ЈАВЕН ПОВИК

### за стипендирање на 3 студентки/и

#### КОИ УСЛОВИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИТЕ:

- ✓ да сте редовно запишани во I (прва), II (втора) или III (трета) година на:
  - ФЕИТ или друг факултет од областа на електротехничкото и електроничкото инженерство (насоки: компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика, компјутерско хардверско инженерство и електроника, компјутерски технологии и инженерство и сл.)
- ✓ во текот на досегашното образование да сте постигнале одлични резултати и тоа:
  - ако сте запишани во II (втора) и III (трета) година да сте ги положиле сите испити од претходната година,
  - ако сте запишани во I (прва) година да сте оствариле **одличен просечен успех** во средното образование.
- ✓ да се вклучувате во вонфакултетски активности и да работите на својот личен развој и на развојот на општествената околина во која живеете.

#### КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ?

Пополнете го електронскиот образец поставен на следниот [линк](#) најдоцна до 05.12.2018 година до 23:59 ч.



**StepUp**

Welcome to the World of Business Talents

## ШТО ДОБИВАТЕ ДОКОЛКУ БИДЕТЕ ИЗБРАНИ?

- ✓ Сет на обуки за развој на вашите деловни и меки вештини.
- ✓ Менторирање и кариерно советување во текот на стипендирањето.
- ✓ Обезбедена практична работа и вклучување во работните активности на компанијата
- ✓ Поддршка во текот на студирањето.
- ✓ Обезбедено вработување по завршување на студиите.
- ✓ Професионална промоција и забрзан кариерен развој по вработувањето.
- ✓ Месечна стипендија во текот на студирањето во износ од 7.400,00 денари.

## ВАШИТЕ ОБВРСКИ КАКО СТИПЕНДИСТИ:

- ✓ Да извршувате практична работа кај Стипендаторот, во времетраење од најмалку 1 (еден) месец во годината.
- ✓ Да не преминете на друг факултет или студиска насока без согласност од Стипендаторот.
- ✓ Да изготвите дипломска работа, во функција и во договор со Стипендаторот.
- ✓ Редовно да ја следите наставата, да ги полагате испитите и студиската година да ја завршите во предвидениот рок и со просек не помал од 8,00.
- ✓ Редовно да учествувате во обуките од Програмата за развој на стипендисти на Степ-ап.
- ✓ По или непосредно пред дипломирањето да бидете достапни за вработување во согласност со потребите на Стипендаторот.

## ИМАТЕ ПРАШАЊА?

1. Проверете дали вашето прашање е одговорено во одделот „Најчести прашања и одговори (Frequently Asked Questions)“ на [www.stepup.com.mk](http://www.stepup.com.mk) или
2. Пишете ни: [stipendiranje@stepup.com.mk](mailto:stipendiranje@stepup.com.mk)